

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

- целосна верзија -

Назив на закон: Закон за определување на имиња на улици,плоштади,мостови и на други инфраструктурни објекти

Субјекти на надзор:

Надлежна инспекциска служба: Сектор Инспекторат на Град Скопје- Одделение за комунална инспекциј

Податоци за субјектот на надзор

Полн назив на субјектот на надзор	
Седиште на субјектот на надзор	
Единствен матичен број на субјектот	
Шифра и назив на претежна дејност на субјектот на надзор	
Име/презиме на законски застапник на субјектот на надзор	

Податоци за инспекцискиот надзор

Датум и место на спроведување на надзорот	
Предмет на инспекциски надзор	
Име/презиме на инспекторот	

Број на член	Законска обврска / барање	Усогласеност	Број на член	Прекршочна одредба	Забелешка
Назив на глава / оддел од прописот: _____					
Член 7 и 11	Дали службено лице во Општината, односно Град Скопје доколку има поставени таблите со имиња на улица и табличките со броеви на објектите на начинот и во определениот рок утврден со овој Закон	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 33	Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на службено лице во Општината, односно Град Скопје доколку нема поставени таблите со имиња на улица и табличките со броеви на објектите на начинот и во определениот рок утврден со овој Закон	
Член 13,14 и 23	Дали правното лице сопственик на објектот, доколку пишува други ознаки и текстови на таблите, односно не овозможи поставување на таблата со име на улицата, како и не постави табличка со број на објектот	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 34	Глоба во износ од 400 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правното лице сопственик на објектот, Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице сопственик на објектот.	
Член 16 став4	Дали службено лице во Општината, односно Град Скопје, доколку не врши контрола и не ги обноват оштетените или исчезнатите табли и таблички со броеви (член 16 став (4)).	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 35	Глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на службено лице во Општината, односно Град Скопје	
Член 13 16став2 Став 1	Физичко лице кое пишува други ознаки и текстови, односно неовластено ќе постави табла со име на улицата или табличка со број на објектот.	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 36	Глоба во износ од 40 до 60 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко лице	

Член 17 став3	Дали службеното лице во Општината односно во Град Скопје изврши нумерирање на објект со букви (бб).	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 36а	Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на службеното лице во Општината односно во Град	
Член 26 став 1	Дали службеното лице во Општината, односно во Град Скопје води електронска евиденција	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 37	Глоба во износ од 400 до 600 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на службеното лице во Општината, односно Град Скопје доколку не води евиденција	
Член 26 став 1	Дали службеното лице во Општината, односно Град Скопје, заради необезбедување на пристап до податоците или ненавремено доставување на евидентираните промени во евиденцијата, како и за неовластено давање на податоци или промени на податоците во евиденцијата	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 38	Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на службеното лице во Општината, односно Град Скопје,	